

## ДОЧЕК НА НОВАТА 2019 ГОДИНА БУКУРЕШТ

### СИНАЈА – БРАН – БРАШОВ – СНАГОВ

**1 ден: 29.12.2018 год.** Поаѓање за Букурешт од Скопје на паркингот кај хотел Вип во 15.00 часот со туристички автобус. Нокно патување преку Софија, Русе со попатни паузи за одмор и царински формалности.

**2 ден: 30.12.2018 год.** Пристигнување во Букурешт во утринските часови, главниот град на Романија, кој често го нарекуваат и Мал Париз. Патувањето продолжува со факултативна посета на **Кралскиот Дворец - Пелеш, Бран и Брашов**. Посета на еден од најубавите дворци во Европа, некогашна летна резиденција на Романските Кралеви и негово разгледување. Патувањето продолжува за Бран со посета на **Дворецот на Дракула** каде ќе ја дознаете вистинската приказна за легендарниот гроф Дракула и градот Брашов кој представува вистински музеј на отворено. Разглед на стариот градски центар и посета на познатата Црна Црква од XIV век, најголемата готска црква во југоисточна Европа. Враќање во Букурешт во вечерните часови. Сместување во хотел. Слободно време. **Ноќевање.**

**3 ден: 31.12.2018 год. Појадок.** После појадокот следува разгледување на Букурешт со локален водич: Парламентот и архитектонскиот комплекс Куртлија - најстариот дел од Букурешт, кој во средината на XV век го подигнал познатиот Влашки владетел Влад Тепеш - Дракула. Разглед на најпознатата улица **Kalja Viktorijej** на која се наоѓа **Ateneum** - седиштето на филхармонијата, некогашната Кралска палата, Националниот музеј за историја, Патријаршијата, Триумфалната капија. Слободно време за индивидуални прошетки. Враќање во хотел. Вечерта дочек на Новата 2019 година на плоштад во Букурешт. **Ноќевање.**

**4 ден: 01.01.2019 год. Појадок.** После појадокот, напуштање на хотелот. Посета на езерото **Снагов** и истоимениот остров на кој се наоѓа манастирот со гробот на Дракула. Се верува дека местото е полно со тајни и мистерии. Во попладневните часови поаѓање за Македонија со попатни одмори.

**5 ден: 02.01.2019 год.** Пристигнување во Скопје во раните утрински часови.



**ЦЕНА: 105 евра (6.500 денари)**

Можност за плаќање со VISA, MASTER, MAESTRO CARD



**Во цената на аранжманот се вклучени следните услуги:**

- ✓ Превоз со туристички автобус на дадената релација;
- ✓ Сместување во хотел 3\* во Букурешт на база две ноќевања со појадок;
- ✓ Разглед на Букурешт со локален туристички водич;
- ✓ Организација и пратител на патувањето

**Во цената на аранжманот не се вклучени следните услуги:**

- Целодневен излет до Дворецот на Дракула, Кралскиот Дворец, и Брашов ( превоз + влезници за посетите ) - 35 евра;

TURISTICKA AGENCIJA

*joc*  *tours* licence "A"

Tel/fax. +389 31 429 426; mob. +389 71 376 426; Kumanovo/Macedonia; str. Okt Rev. 58

- Влезница за посета на манастирот во Снагов – 2 евра
- патничко осигурување

**НАПОМЕНА:** За реализација на аранжманот потребни се минимум 40 патници. За секое лице потребен е поединечен биометриски пасош со минимум на важност од 3 месеци од денот на пристигнување назад; За овој аранжман важат општите услови за патување на Т.А. JOCO TOURS.